

UDK 271.2

ISSN 1409-5483

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ**

ГОДИШЕН ЗБОРНИК

КНИГА 25-26



СКОПЈЕ, 2019/2020

ДЕЈАН БОРИСОВ, ѓакон

**ПРОПАГАНДАТА НА БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА
ВО КУМАНОВСКО И ПАЛАНЕЧКО (1903–1904)
НОВИ ДОКУМЕНТИ**

По укинувањето на Охридската архиепископија во 1767 година, македонските епархии паѓаат под јурисдикција на Константинополската патријаршија која врши нивна административна реорганизација во согласност со нејзиното уредување. Покрај ова, таа врши и замена и на високиот клир и на управителите на манастирите. Оваа состојба не е прифатена од македонското население во текот на целиот XIX и XX век, до обновата на Охридската архиепископија како Македонска православна црква, населението бара домороден висок клир, а грижата за манастирите што ги изградиле да им се остави ним, онака како што тоа се практикувало со векови.

Промена на оваа состојба се случува во 1870 година кога турската власт со ферман ја создава Бугарската егзархија. Ферманот предвидува, од македонските епархии, само Велешката да биде дел од оваа новосоздадена црква, а во останатите да се спроведат референдуми на кои населението ќе се изјасни: дали сакаат и понатаму да се под јурисдикција на Константинополската патријаршија или, пак, ја прифаќаат јурисдикцијата на новосоздадената црква. Константинополската патријаршија на ова реагирала со Помесен собор, на кој, на 16 септември 1872 година, ја прогласила новосоздадената Бугарска егзархија за етнофилетистичка шизматичка црква. Оваа одлука ја почитувале останатите Помесни православни цркви и Егзархијата не била сметана за дел од Православната црква сè до 1945 година.

По референдумите спроведени од комисии испратени од турската власт, населението од Скопската и Охридската епархија ја прифатило јурисдикцијата на Егзархијата. Во 1874 година Бугарската егзархија побарала берати за поставување на нејзини епископи во овие епархии, на што турската власт излегла во пресрет, но, она што не било направено е повлекување на клирот на Константинополската патријаршија од овие епархии.¹ На прв поглед

¹ Ал. Јовановић, *Посланик Егзархије и Турска, Русија и Србија. Историско-политичка расправа*, Скопље 1936, 149.

се чини дека ова е спротивно на 8. канон од Првиот вселенски собор, кој вели: „да нема двајца епископи во еден град“;² но доколку се земе предвид одлуката од Помесниот собор од 1872 година, тогаш се разбира дека Константинополската патријаршија не ја признавала ниту Бугарската егзархија, ниту, пак, нејзиниот клир. Ова е според канонското право, но во практика Бугарската егзархија била присутна во Македонија и сакала не само да остане, туку и да го зголеми бројот на епархиите во кои би имала свои епископи. Во реалноста настапал уште еден проблем, а тоа е поделбата на црквите, манастирите и нивниот имот. Ова ќе биде еден од најголемите предизвици за обете јурисдикции.

Во својата работа во Македонија, Бугарската егзархија по 1878 година била помагана од страна на бугарската држава, а со владиниот програмски документ од 1882 година таа безмалку во целост ја финансира работата на Бугарската егзархија во македонските епархии. До крајот на 1889 година, бугарската држава, преку Бугарската егзархија, во македонските епархии финансирала околу 800 училишта, од кои: две учителски (Серез и Скопје) и една Богословија (Прилеп).

До 1890 година во Македонија црковна пропаганда немале само Константинополската пратријаршија и Бугарската егзархија, туку и Римокатоличката црква, неколку протестантски цркви, Романија, Србија... Ова сè повеќе и повеќе го разединувало македонскиот народ, но во 1890 година на чело на Скопската епархија бил поставен митрополит Теодосиј Гологанов. Тој во период од помалку од две години успеал да го сплоти населението и да даде отпор на пропагандите на Константинополската патријаршија, Бугарската егзархија и српската држава. Обнова на Охридската архиепископија како црква на македонскиот народ е идејата што ја понудил Митрополитот Теодосиј, а народот застанал зад него. Побарал училишното и црковното дело да бидат поддржани и финансирани од населението, наместо како дотогаш тие финансии да доаѓаат од надвор, а обновената Охридска архиепископија да ја има јурисдикцијата над македонските епархии и со нив да управува домороден клир. За успехот и идеите на митрополитот Теодосиј Гологанов сведочи, српскиот учител во Кратово, Ѓорѓи Стоилковиќ, кој во својот извештај до српската влада, вели:

Јас лесно ќе се справев со егзархистите во Кратово, ако владиката Теодосиј не водеше демагошка политика. Тој почна да отвора училишта по селата за своја сметка, а учителите лично да ги плаќа [...] На широкото народно собрание владиката Теодосиј недвосмислено се исказа

² Никодим, Епископ Далматински, *Правила [ΚΑΝΟΝΕΣ] православне цркве с јуменчјима*, Књига I, Нови Сад 1895, 201.

и против Српската и против Бугарската пропаганда, повикувајќи го народот на единство”.³

Што се однесува до населението, Атанас Шопов, секретар на бугарски-от егзарх, во 1885 година, ќе напише:

Кога Европа би побарала македонското население да се определи и да каже на која народност ѝ припаѓа, уверени сме, дека поголем дел од Македонија ќе ни летне од раце [...] Македонците се готови да дадат каков сакаш пишан документ дека тие не се Бугари”.⁴

Знајќи го сето ова, за привлекување на населението под нивна јурисдикција сите туѓи пропаганди во Македонија ги ползвувале старите испробани оружја: закани и пари.

Во продолжение претставуваме 7 досега непубликувани документи за дејноста на бугарската егзархиска пропаганда по Илинденското востание во Кумановско и Паленечко, односно за селата Бељаковце, Станча и Ранковце. Документите се од Државниот архив на Република Македонија (ДАРМ), *Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка*, А.е. 76а/б-77, 80, 81, 82а/б-83, 84а/б, 85 и 86. Сите документи се во А4 формат, ракопис, имаат архивски број, датум и место од каде се испратени, како и архивски број, каде и кога се примени. Документите се напишани со мастило. Дел од нив се од архијерејските намесници на Куманово и Крива Паланка и тие го имаат печатот на Архијерејското намесништво, додека дел се од Скопскиот митрополит Синесиј и еден е од Бугарскиот егзарх Јосиф, на нивните документи нема печат.

– Пазарот за души во село Бељаковце

Непосредно по Илинденското востание турската власт започнала со прогон и одмаздување кон населението за подигнатото востание. Ова предизвикало миграција на населението кон околните држави, меѓу кои и кон Бугарија. Во вакви околности, имајќи предвид дека Бугарската егзархија претендирала и се претставувала како словенска црква, наспроти грчката Константинополска патријаршија, како народна, наспроти српската Белградска митрополија, би се очекувало таа да ги ангажира сите свои ресурси за помош на населението и негова заштита од турските зулуми. Но, ова не се

³ Deacon Dejan Borisov, *The dual ecclesiastical jurisdiction over the Eparchy of Skopje in the XIX century and the Metropolitan of Skopje Theodosius*, *Dissertatio ad Doctoratum*, Pontificium Institutum Orientale, Facultas Scientiarum Ecclesiasticarum Orientalium, Romae 2015, 259.

⁴ ОФЕЙКОВ, *Македония во време на хилядагодишнината на св.Матодий*, Пловдив 1885, 109–110.

случило, напротив, пазарот за македонските души продолжил и понатаму. На територијата на Скопската епархија работеле и српската и бугарската црковна пропаганда. Првата, под закрила на Константинополската патријаршија и српската држава, во Скопје добила и свој епископ, а бугарската држава и понатаму ја финансирала работата на егзархиската пропаганда. Колку чини една македонска душа зависело од случај до случај. Во село Бељаковце, Кумановско, во 1903 година, од страна на Бугарската егзархија пазарот го правел архијерејскиот намесник Ал. Захариев, а селанецот посредник бил манастирскиот епитроп Роле.⁵

Според архијерејскиот намесник Ал. Захариев, манастирскиот епитроп Роле се откажал од јурисдикцијата на Константинополската патријаршија и преминал под егзархиска јурисдикција, притоа со себе повлекувајќи уште 20 куќи од селото. Сега, според кажувањата на архијерејскиот намесник, откако епитропот Роле ја сменил јурисдикцијата, селото има 67 егзархиски и 10 патријаршишки куќи. Но, придобивката била уште поголема, бидејќи манастирскиот имот пред турската власт, а во име на Константинополската патријаршија бил заведен на име на епитропот, па сега не само што се зголемил бројот на егзархиските куќи, туку ним, на Бугарската егзархија им припаѓал и манастирот и неговиот имот. Цената за епитропот Роле да ја смени јурисдикцијата била неговиот син Стеван да биде поставен за учител во егзархиското училиште во селото и за тоа да му се исплаќаат 12 турски лири годишно.⁶ Покрај ова, Бугарската егзархија требало да ги покрие и сите трошоци поврзани со префрлањето на сопственоста на имот. Истовремено со

⁵ ДАРМ, Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка, *Писмо од архијерејскиот намесник Ал. Захариев до Скопскиот егзархиски митрополит Синесиј*, Бр.545, 20 ноември 1903, Куманово, А.е. 76а/б-77. Писмото е архивирано во Скопската митрополија два дена подоцна (вх. № 2175, дело 12. 22.XII.1903). Документот содржи два листа, а текстот е на 3 страници. На првата страница стои заглавие: **Ск. Б. М. Кумановско архиерейско намѣстничество**, а на третата страница се наоѓа тркалезен печат, но текстот на печатот не одговара со текстот на заглавието од првата страница. Текстот на печатот гласи: (надворешен круг) **Духовънъ казал[и]йский съвѣтъ 1897.** (внатрешност, еден под друг збор почнувајќи од горе) **Скопска, епархия, Куманово.** Во документот се препознаваат два ракописи. Првиот ракопис е, веушност, самиот текст на писмото и тој е убав, читлив и разбирлив, додека вториот ракопис е потписот на архијерејскот намесник Ал. П. Захариев, во кој има една грешка и дамки од мастило.

Селото Бељаковце се наоѓа на десниот брег од реката Крива Река и е оддалечено од градот Куманово 28 км во правец на исток. Манастирот за кој станува збор е посветен на светиот Великомаченик Гоѓѓа и се наоѓа јужно од селото.

⁶ Ползувањето на учителската позиција како отплата за одредени услуги не е несвојествено за Бугарската егзархија, види: Дејан Борисов, факон. *Како ейското и Кирил (Стойчков) Белодраччишки синана виториот скопски егзархиски митрополит*, Годишен зборник, Книга 20, Православен богословски факултет, Скопје 2014, 142–149.

Стефан Ролев, било договорено и селанецот Злате Иванов да биде поставен за учител, но со плата од само 4 турски лири. Последниот бил поставен за учител поради неговиот авторитет и дејност меѓу населението и бидејќи „србоманите сакаат да го ракоположат за свештеник“. Сето ова претставувало проблем, бидејќи турска власт морала да издаде дозвола за назначување на учители, но архијерејскиот намесник соопштува како го надминале ова: „како учител за тоа село ќе фигуира само Теодос Шољаков“. ⁷

– Буџет за борба со српската пропаганда во Кривопаланечката каза

Следните документи што ќе ги презентираме се однесуваат на средствата што Бугарската егзархија ги издвоила за својата пропагандна дејност во Паланечката каза во февруари/март 1904 година.⁸ Се работи за два документи од ДАРМ.

Првиот документ (А.е. 80) е писмо од Скопскиот митрополит Синесиј, архивирано под број 352 од 11 февруари 1904 година упатено до архијерејскиот намесник на Крива Паланка.⁹ При преглед на документот виднаш паѓа во очи дека недостасува заглавие на кое би стоело името на епископијата, во случајов: Скопска бугарска митрополија, заглавието што го има на документот, гласи: **Българска митрополия**. Писмото е доставено од страна на Кривопаланечкиот учител Антон Неофитов. Митрополитот Синесиј преку учителот испратил 300 златни гроша на архијерејскиот намесник за трошоци поврзани со борбата со српската пропаганда во Кривопаланечката каза. Но, за истото испратил и признаница/расписка која архијерејскиот намесник требало да ја пополн – за што се потрошени средствата и истата потпишана, да му ја врати на митрополитот Синесиј.

Вториот документ е всушност одговорот на ова писмо од страна на Кривопаланечкиот архијерејски намесник.¹⁰ Во писмото архијерејскиот намес-

⁷ Теодос Шољаков бил дотогашниот учител во селото, кој имал дозвола од турска власт за оваа служба.

⁸ ДАРМ, Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка, *Писмо од Скопскиот егзархиски митрополит Синесиј до архијерејскиот намесник во Крива Паланка*, Бр. 352, 11 февруари 1904, Крива Паланка, А.е. 80. Писмото е на еден лист со содржина испишана на само една страница. Истото има заглавие, кое гласи: **Българска митрополия**, под заглавието се наоѓа архивскиот број: 352, а во десниот горен агол, стои: **Скопие, 11. февр. 1904 г.** Ракописот на текстот и потписот на документот се со ист ракопис.

⁹ Во посочените документи од текстов, градот Крива Паланка се именува само како Паланка.

¹⁰ ДАРМ, Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка, *Писмо од архијерејскиот намесник на Крива Паланка до Скопскиот егзархиски митрополит Синесиј*, Бр. 38, 6 март 1904, Крива Паланка, А.е. 81. Писмото е на еден лист со содржина испишана на само една страница. Истото има заглавие во левиот горен агол: **Скопска епархия, Българско**

ник го известува митрополитот Синесиј за пополнетата и со печат заверена расписка за потрошениите средства. За жал, во документацијата што се чува во ДАРМ не ја најдовме и расписката што е спомната во овие писма. Истата би била од голема полза за историската наука за посочениов период, бидејќи според укажаното за нејзината содржина таа ги содржи податоците за тоа како и за кои цели егзархиската пропаганда ги потрошила споменатите 300 златни гроша.

– *Пазарої за души во селата Стапча и Ранковце*

По примените 300 златни лири во месец февруари 1904 година, за трошоци поврзани со борбата против српската пропаганда, архијерејскиот намесник на Крива Паланка, на 3 април 1904 година, испратил писмо до Скопскиот митрополит Синесиј во кое бара да му се испратат уште пари за истата цел.¹¹ Имено, според архијерејскиот намесник веќе втора година

архиерейско намѣстничество. Под заглавието се наведени архивскиот број на документот при Намесништвото, датумот и место на издавање на документот: №38, 6ти мартъ 1904 год. г. Паланка. Оддесно на заглавието стои правоаголен печат од митрополитската архива во кој во три реда стои текстот: Скопска бълг. митрополия (прв ред), вх. № 486, дѣло. №19 (втор ред), получено на 8.III.1904 г. (трет ред). Документот има и тркалезен печат со три прстени. Во првиот (надворешен прстен) стои: + СКОПСКА ЕПАРХИА + 1898, во вториот прстен, стои: БЪЛГ. АРХИЕРЕЙСКО НАМѢСНИЧСТВО ВЪ ПАЛАНКА. Во центарот на печатот е изобразен крст со орнаменти, но истите не можат да се препознаат. Потписот на архијерејскиот намесник не може да се исчита. На Документот има и подоцнажна рачно испишана белешка со молив, на српски јазик: Признаница на 300 гр. зл. за борбу против Српске пропаганде.

Една забелешка: иако се наоѓаат во рамките на Скопската егзархиска митрополија заглавијата на документите од Кумановското архијерејско намесништво и Кривопаланечкото архијерејско намесништво се разликуваат во содржината на заглавијата иако истите би требало да одговараат на еден и ист шаблон. Имено, заглавието на Кумановското архијерејско намесништво (А.е.76), во превод, гласи: СК. Б. М [Скопска бугарска митрополија]. **Българско архиерейско намѣстничество**, додека во она на Кривопаланечкото архијерејско намесништво, стои: Скопска епархия, **Българско архиерейско намѣстничество**. Во кумановското заглавие на документот Скопската епархија е на степен на митрополија, додека во Кривопаланечкото нејзиното достоинство е само на степен на епархија и испуштена е придавката бѫдарска. Ова го посочуваме, бидејќи дванаесет години претходно, во 1892 година, едно од обвиненијата против Скопскиот митрополит Теодосиј Гологанов е токму испуштањето на придавката бѫдарска од името на епархијата во заглавијата на документите издавани во Скопската епархија. Се чини дека дванаесет години подоцна ова не претставува проблем.

¹¹ ДАРМ. Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка. *Писмо од архијерејскиот намесник на Крива Паланка до Скопскиот езархиски митрополит Синесиј*. Бр.47, 3 април 1904. Крива Паланка. А.е 82а/б-83. Документот е составен од два листа со содржина испишана на 3 страници. Заглавието на овој документ е идентично со она од претходно спомнатиот документ од истото Архијерејско намесништво, како и печатот. Документот во Скоп-

се воделе преговори меѓу Архијерејското намесништво и дел од селаните од селата Станча и Ранковце за нивно преминување под јурисдикција на Бугарската егзархија. Преговорите на почетокот ги водел бившиот секретар Христо Тенчев. Тој го известил главниот учител во Кривопаланечката каза, Антон Неофитов, дека Бугарската егзархија одобрila 25 турски лири за оваа цел, но официјален документ за истото сè уште не бил пратен до Архијерејското намесништво од страна на Скопската митрополија. Без ваков документ архијерејскиот намесник не бил во можност да ги исплати овие средства на селаните. Тој уште известува дека бил постигнат конечен договор со кој се уредувало како споменатите села кои ја признаваат јурисдикцијата на Константинополската патријаршија би се откажале од истата и би преминале под јурисдикција на Бугарската егзархија. Имено, за ова да се случи требало на неколкумина селани да им се даде определена парична награда. За село Станча 15 турски лири, а за село Ранковци, 5 турски лири. Понатаму во писмото, архијерејскиот намесник бара најбрзо што е можно, „по прва пошта“ да му се испратат дополнителни 20 турски лири по село, или вкупно дополнителни 40. Договорот предвидувал сумата да им се исплати на селаните веднаш штом тие ги завршат сите процедури пред турска-та власт потребни за менување на црковната јурисдикција.

Во писмо од 7 јуни 1904 година, од архијерејскиот намесник на Крива Паланка до Скопскиот митрополит Синесиј, стои дека на 5 јуни дел од селаните од село Станча (14 куќи) и официјално ги завршиле сите потребни дејствија и се дел од паствата на Бугарската егзархија.¹² Ова писмо е одговор на добиеното писмо од Скопската митрополија (Архивски број 640).¹³

ската митрополија е архивиран под број 639, дел. бр. 19, примено на 6 април истата година. Како и претходниот документ што го спомнавме од ова Архијерејско намесништво и во овој документ содржината на писмото е напишана од еден ракопис, а потписот на Архијерејскиот намесник е друг. На првата страница има подоцнежна забелешка на српски јазик, пишувана со молив: „Сељаци из село Станча и Ранковца пристају да напусте патријаршију и да приђу егзархији [|] треба че да се и новчано награде“.

¹² ДАРМ, Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка, Писмо од архијерејски-от намесник на Крива Паланка до Скопскиот егзархијски митрополит Синесиј, Бр. 78, 7 јуни 1904, Крива Паланка А.е. 84. Документот е составен од еден лист со содржина испишана на двете страници. Заглавието на овој документ е идентично со она од претходно спомнатиот документ од истото Архијерејско намесништво, како и печатот. Документот во Скопската митрополија е архивиран под број 1044, дел. бр. 19, примено на 10 јуни истата година. Како и претходниот документ што го спомнавме од ова Архијерејско намесништво и во овој документ содржината на писмото е напишана од еден ракопис, а потписот на архијерејскиот намесник е друг. На првата страница има подоцнежна забелешка на српски јазик, пишувана со молив: „Прелазак патријаршиста из Станча и Ранковцима Егзархији – Наградити сељаке са 15 т. лира“.

¹³ Посоченово писмо го нема во ДАРМ.

Имено, на 5 јуни селаните од 14 куќи од село Станча најпрво се обратиле до него, а потоа и до кајмакамот со известување дека се откажуваат од Константинополската патријаршија и ја прифаќаат јурисдикцијата на Бугарска егзархија. Утредента, на 6 јуни кајмакамот издал заповед со која ги запишал и во нуфизот како паства на втората.

Слично се развивале и работите во село Ранковци. Таму, 4 куќи се откажале од Константинополската патријаршија, и во цело село останала само една куќа под јурисдикција на Константинополската патријаршија. Според мислењето на архијерејскиот намесник и таа куќа за кратко време ќе се приклони кон Бугарската егзархија. Понатаму во писмото се посочува дека за оваа работа не биле одобрени бараните 20 турски лири по село. За селото Станча, Митрополитот Синесиј одобрил само 15 турски лири и истите не му ги пратил на архијерејскиот намесник, туку тој, за да ги исплати селаните според договореното, позајмил од тамошните граѓани и наградата им ја исплатил на селаните од Станча веднаш штом преминале под нивна јурисдикција и истите сега треба да ги врати. Во писмото се моли овие средства да му бидат испратени по првата пошта по примање на писмото.

Што се однесува за паричната награда за селаните од Ранковци, архијерејскиот намесник не ја спомнува што наведува дека бараната сума од дополнителни 20 турски лири била одобрена од страна на Митрополитот Синесиј и истите му биле пратени на архијерејскиот намесник и исплатени на селаните.

— *Прейска меѓу Скопскиот митрополит Синесиј и Бугарскиот езарх Јосиф*

Последните два документи што ги претставуваме претставуваат преписка меѓу Скопскиот митрополит Синесиј и Бугарскиот езарх Јосиф околу успехот на бугарската егзархиска пропаганда во селата Станча и Ранковце. Во своето писмо¹⁴ Скопскиот митрополит Синесиј го известува Бугарскиот езарх Јосиф дека според извештајот на неговиот Кривополанечки архијерејски намесник (Бр. 78, од 7 јуни) 14 куќи од село Станча ја отфрлиле ју-

¹⁴ ДАРМ, Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка, *Скопскиот езархиски митрополит Синесиј до Бугарскиот езарх Јосиф*, Бр. 990, 15 јуни 1904, Скопје, А.е. 85. Документот е составен од еден лист со содржина испишана само на една страница. Во горниот лев агол стои заглавие: **Българска митрополия, №990**, а десно од него: **Скопие 15.VI.1904 г.** На документот го нема печатот на Скопската митрополија. Споредувајќи го ракописот, се забележува дека нема разлики во ракописот меѓу содржината и потписот од што може да се заклучи дека целиот е напишан од страна на митрополитот Синесиј. На документот под заглавието има подоцнажна белешка на српски јазик, напишана со молив, која гласи: **Прелазак 14. Домова из Станча езархији и 4 кућа у Ранковцима.**

ридикцијата на Константинополската патријаршија и сега целото село, кое брои 28 куки, е нивно. Во документот стои: „целото село, кое брои 28 куки, е наше“. Зборот наше е подвлечено во оригиналот.

Понатаму митрополитот Синесиј соопштува и за преминувањето на 4 куки под нивна јуридикција во селото Ранковце. Селото Ранковце тогаш имало вкупно 123 куки, од кои само една останала под јуридикција на Константинополскаата патријаршија. Оваа кука, според кажувањето на митрополитот Синесиј била единствената патријаршиска кука во целата Кривопаланечка каза.¹⁵

Последниот документ што го претставуваме претставува одговор на претходно споменатото писмо од страна на Бугарскиот егзарх Јосиф.¹⁶ Во писмото Бугарскиот егзарх Јосиф ја исказжува својата радост за постигнатиот успех.

¹⁵ Во документот на патријаршијскиот (српски) Скопски митрополит Фирмилијан од 1902 година се потврдуваат овие бројки. Документот е датиран: 4 март 1902 година и претставува список на населени места во Скопската митрополија – Константинополска патријаршија. Според митрополитот Фирмилијан селото Ранковце имало само 5 српски куки (така тој ги именува), т.е. под јуридикција на Константинополската патријаршија, додека во целата Паланечка каза вкупниот број изнесува 21 кука: 5 во селото Ранковце, 3 во градот Крива Паланка (во документот се именува како *Паланка*) и 13 куки во село Станча. Овој документ ја потврдува вистинитоста на содржината на претходно претставените документи од Бугарската егзархија. Митрополитот Фирмилијан прави јасна дистинкиција меѓу „српските куки“ и „грчко-влашки куки“ под негова јуридикција. Вкупна бројка на куки што ја признауваат неговата јуридикција е: српски куки – 10.164, грчко-влашки куки – 393, или вкупно 10.557 куки. ДАРМ, Фонд 495; Скопска митрополија, *Список на населени места во Скопската епархија со спајнешка*, Бр. 537, 4 март 1902, Скопје, А.е. 1.17.5.13/101-105, 1/5; 5/5.

¹⁶ ДАРМ, Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка, *Писмо на Бугарскиот егзарх Јосиф до Скопскиот езархијски митрополит Синесиј*, А.е. 86. Документот е составен од еден лист со содржина испишана само на една страница. Горниот лев агол од документот е оштетен, но се забележуваат орнamenti од заглавието што го имало. Во овој дел стоел и архивскиот број под кој е заведен како и датумот и местото на испраќање, ова се заклучува по зачуваниот фрагмент во кој може да се исчита: **04 г.** Десно од него има правоаголен печат на архивата на Скопската митрополија и архивски број: **вх. № 1152, дѣло. № 19. Получено на 21.VI.1904 г.** Според содржината, ова писмо е одговор на претходно посоченото писмо на Скопскиот езархијски митрополит Синесиј, оттука заклучуваме дека истото не може да е испратено пред 15 јуни 1904 година, ниту подоцна од 21 јуни истата година. На документот нема печат на Бугарската егзархија. Споредувајќи го ракописот, се забележува дека текстот на содржината и потписот на Егзархот се различни ракописи. На документот под заглавието има подоцнешна белешка на српски јазик, напишана со молив, која гласи: **Прима се к знању прелазак у езархији 14, куја у Станчи и 4. у Ранковцима.**

DEJAN BORISOV

THE PROPAGANDA OF THE BULGARIAN EXARCHATE
IN THE REGIONS OF KUMANNOVO AND KRIVA PALANKA
(1903–1904) – NEW DOCUMENTS

(Summary)

The acceptance of the jurisdiction of Bulgarian Exarchate by the Macedonians was not guided by some patriotic feeling, sense of loyalty or love toward this Church, but by pragmatic, personal and lucrative motives made by individuals. These few documents from the period give inside look of how the processes went and what was the price paid for accepting the jurisdiction of the Bulgarian Exarchate. In the darkest moments of Macedonian history, period immediately after Ilinden uprising when the Ottomans made their worst toward the Christians, the Bulgarian Exarchate wasn't dedicating its resources to help the Macedonians, but to buy their souls.

С.к. ф. М.
КУМАНОВСКО
АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСНИЧЕСТВО

2175 12
22. XII. 03

16

№ 545

20 д'ериј 1903 год.

ГР. КУМАНОВО



Ваше Високопреосвещенство

Приод кога борбата помеѓу езархисти-
тв и кафедралциштво бе с Ресенскоја за
манасира, а, го координирало на тај борба
и спровед на манастирот е г. Ѓорѓе, пошто
се откажувало од тие кафедралцишти,
повиве со себја и 20 думи паднаа, без да
Ваше представништво разрешеше падна-
ти за учијате бе тоја село «сина на г.

По Свето Високопреосвещенство
С. Скопски Митрополит
Родопска, Град Синесија
С. Скопие


ДРЖАВЕН АРХИВ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

ДАРМ, Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка,
Писмо од архијерејскиот намесник Ал. Захариев до Скокскиот езархиски
миштровски Синесија, Бр. 545, 20 ноември, А.е. 76а.

Све, Струмица, ср 12 с. т. годината замисла от
Епизархията в Граде Струмица - ср 4 с. т. Но-
вември се назначи поклон до Епизархията
и те сърдоманичъ искале да го ръководят
исатъ да съществува.

За сега Ръководството брои 67 кивчи 3 кив.
а 10 патриаршисти. Всъщност на поседу-
ните е Манастиръ а Чепинка ср. мана-
стире.

Същноста, Г. Раде, на чието им място са
замислени да съществува Епизархията на
манасири и шишевския с Епизархията. Но
даедно от същностъ иска да замени доноса за
манасири на и за манасириската
Сръбска църква добре и пр. че напоседу
сърдоманичъ откраднати от манастиръ,
ако Св. Митрополитъ благослови да имат
успе и здравна суша ѝ разноска по дългото.
Македонски Високопръвсвещенство



ДАРМ, Фонд 497: Архиерејско намесништво Крива Паланка,
Писмо от архиерејскиот намесник Ат. Захариев до Скопскиот епизархиски
митрополит Синесиј, Бр. 545, 20 ноември 1903, А.е. 766.


27

да добрије назнаки има на училиште Св.Кирил
Росен и Југре Иваново, како и да ли се спод-
иши, да поднеми г. Радич да за веде добро
и чује ли се призначи ли разносништво?

Вс епископ за Македонија, кадо училиш-
те тога сеје, је приготвира само Методиј
Македон.

Камо се претпоручуваши на
Св. Ви Архиепископски Методиј
оставиш на Високопреосвещеност
Богојно духовно Педо.

Арх. Епакторник Основан: А. н. Захариев



ДАРМ, Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка,
Писмо од архијерејскиот намесник Ал. Захариев до Скотскиот езархиски
митрополит Синесиј, Бр. 545, 20 ноември 1903, А.е. 77.

Българска
МИТРОПОЛИА

Скопие 11. февр. 1904г.

80

№ 352

Прилож. 1.

До Архиер. № 126

Криви паланка




Извештавам Ви че училиштето „Иван Неделчев“
заспорено е в гр. Зад. 300, когато је отворено било
да разнески до борбите съ сврд. преподаващите въ
Икономията Ви духовно Казах. -

За този съдъсът не съвържателното обвинение
е илюстрирано, на което има и бране, а именно всичките
погрешности расписана.

Като съ др.

+ Скопски митрополит

(авт. Синодик)



ДАРМ, Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка,
Писмо од Скопскиот епархиски митрополит Синесиј до архијерејскиот намес-
ник во Крива Паланка, Бр. 352, 11 февруари 1904, А.е. 80.

СКОПСКА ЕПАРХИЯ
БЪЛГАРСКО АРХИЕРЕЙСКО
НАМЕСНИЧЕСТВО

№ 38

6 март 1904 год.
г. ПАЛАНКА

СКОПСКА БЪЛГ. МИТРОПОЛИЯ
вх. № 486 дълж. № 19
ПОДУЧЕНО НА 8. III. 1904 г.

81
До Негово

Кисокопръосвещенство Ск
Скопски Митрополит
Господина Гра Синесиј

б. Скопие

Приложение 1



Здание Високопръосвещенство,

*Искрашамъ вън, привърна тукъ
и наложено подпечатъна, формената
расписка, за която се отнася писмо
то бе отъ и. о. бр. № 352. —*

*Привъръжавамъ се на Св. вън и
заповъди и благословия и спасъ*

*Вашите честни духовни гено
Архиерейски намесници: *Арх. Йордан**



ДРЖАВЕН АРХИВ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

ДАРМ. Фонд 497: Архиерејско намесништво Крива Паланка,
Писмо од архиерејскиот намесник на Крива Паланка до Скокскиот езархиски
мишройполски Синесиј, Бр. 38, 6 март 1904, А.е. 81.

СКОПСКА ЕПАРХИЯ
БЪЛГАРСКО АРХИЕРЕЙСКО
НАМЕСНИЧЕСТВО

№ 47

3-ти април 1904 год.

Г. ПАЛАНКА

Селото Станица и Ранковци
расположено е до с. Св. Спасий Митрополит
и селото Радовци, което е до с. Синесија Гостивар

на изток от селото Станица и Ранковци

Ваше присъдно присъдно

Писмо до Синесија

Писменото отъ с. с. Станица и Ранковци, което признавате възможността
на българската Патриаршия, съз-
тови да се откажат отъ нея и
признати за патриарх родното си
духовно началство - Св. Епизарие, ако
да искате отъ тях да дадат по
щастливо парично вознаграждение




ДРАЖЕН АРХИВ НА

ДАРМ, Фонд 497: Архиерејско намесништво Крива Паланка,
Писмо од архиерејскиот намесник на Крива Паланка до Скопскиот епархиски
митрополит Синесиј, Бр. 47, 3 април 1904, А.е. 82а.

Писмо од

(за с. Стапка 15 л.т. и за с. Ранковци
5 л.т.). Бившиот секретар ј. Ајд. Тешевски
писал во пасмични миналото година на
шавлинци учитељ Ап. Неделковски, че
Св.-Великаркот отпушташе 25 л.т. зарад
чест, но понекога необходимо е да има въз
моженост да имащите и едини
чески съдържание по горд въпрос, за да
да може след това да се присъди
съдържанието къмъ описаното външно
ли, мили, биологично распоредение
да им се отговари съществуващата може
да има да се отпушташе още 20 л.т. по
него или не.

Направено е условие съ съдържето да
има съдържание, съдържание като има
испълнителъ всички ~~документи~~ изисква
щи да въз съдържание. —



ДАРМ, Фонд 497: Архијерејско намесништво Крива Паланка,
Писмо од архијерејскиот намесник на Крива Паланка до Скопскиот езгархиски
митрополит Синесиј, Бр. 47, 3 април 1904, А.е. 826.

Пријопорицванио се на Св.-Ки
мочијви и благословениј и смиј
Каше поборно духовнију чедо

Архиерјско намесништво Крива Паланка



ДРЖАВЕН АРХИВ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

ДАРМ, Фонд 497: Архиерјско намесништво Крива Паланка,
Писмо од архијерејскиот намесник на Крива Паланка до Скокскиот епархијски
митрополит Синесиј, Бр. 47, 3 април 1904, А.е. 83.

СКОПСКА ЕПАРХИЯ
БЪЛГАРСКО АРХИЕРЕЙСКО
НАМЕСНИЧЕСТВО

78
7. Юни 1904 год.

Г. ПАЛАНКА

Президентъ на Архиерейската
религиозна консистория
Бискуп и епископ на Скопската
Епархия със санкция
от 15 юни 1904 г.



1044 19

ДЪЛЖЕНО НА 10. VI. 1904

ДО КНЕЗА

До Кнеза

Високопреосвещенство Св.
Скопски Митрополит
Григорий Г-на Синесий
въ Скопие

Ваше Високопреосвещенство,

На №: 640. Придадоши е да ви давате
намесницеството в с. Станич-14
Кюстендилско на 5^{ти} мого, съ заявление до
менъ и съ тайно до Н. Бискупски
намесникъ на съ съ отказаха отъ
предлаганата намесница и заменявъ
ще призначаватъ бъдеществото на
Св.-Българския езархий. На бъсъ,
съмично заповядъ на намесника

Г. ПАЛАНКА

ДАРМ, Фонд 497: Архиерејско намесништво Крива Паланка,
Писмо от архиерејскиот намесник на Крива Паланка до Скопскиот езархиски
мишройскиот Синесий, Бр. 78, 7 юни 1904, А.е. 84а.

мина, прикараха ми за таинства и
въ шуруза.

Въс. Радковци оставах си въ
нар. Клиса (Фрунчина) където се откараж,
когато не съмъ си имало друго че се ви-
ди принудена да се поклоня и тога
се поклоненето си и признате родно-
то еш духовно началишко.

Испроведение съ поръка поща
отпуснато на 15 д.т. за откаражане
на патриаршистът отъ с. Станчо, то-
гава тия пари съ засега възлези
отъ тужбашин гравдане и съ раздахи
на съдебните при откаражането имъ.

Проявляващ се на св. въз-
несени и благословен и съмъ

Ваше братство често



ДРЖАВЕН АРХИВ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Г.КО.П.Ј.Е

ДАРМ, Фонд 497: Архиерейско намесништво Крива Паланка.
Писмо от архиерейскиот намесник на Крива Паланка до Скопскиот епархијски
митрополит Синесиј, Бр. 78, 7 јуни 1904, Крива Паланка, А.е. 84б.

Българска
МИТРОПОЛИЯ

Скопие 15. VI. 1904.
85

№ 990

Синесија
Български езарх
от 14. јуни 1904 г.



Ваше Благовештение

За пръв път Вашите съвети № 9
беседи не знам защо на Ваше Благовештение, че
стопаните разпореди на Помакски и наимските
отдел № 78 съдържат чифлик, 14-ти килограм в с.

Съдържа, Помакски, които до сега бяха поддър-
жани, на 5 съдържат заливение до Помакските
наимски селски и хърватски до Калинчанска заливни,
които за когато ~~не са~~ поддържани и поддържани
които бъдат поддържани на с. Българци, които
членят със, които броя 28 килограм, в какъв. Същите
пък са поддържани и Ч килограм в с. Раштак, които
Помакски, които броя всичко 123. килограм и горните
селски само една поддържана са килограм, които
е един и също поддържани във членения Помакски
Българци. —

Ръководител
+ СК II. (подпись)

ДРЖАВЕН АРХИВ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

ДАРМ, Фонд 497: Архиерейско намесништво Крива Паланка.
Писмо от Скопскиот езархиски митрополит Синесиј до Българскиот езарх
Йосиф, Бр. 990, 15 јуни 1904, Скопје, А.е. 85.

86

СКОПСКА ВЪЛОС МАТРОДОЛИЯ

1152 19

ПОДЧЕНО НА 21. VII. 04

Р. 42.

8

Гане Рисокончо свещенство,



СКОПЈЕ
МАКЕДОНИЈА

21. VII. 04

Благодатни писмо до отъ
15 мюнаджид Аб. 996, от кое то се виждае,
че 14 юни то е в Скопие, Паланка, и
4 юни то е в Банско, тоест Паланка се
отправи отъ Банско Паметниците
и пристигнали днеското време до
България.

Како ѝ сподявам Гане Рисокончо
спечелено со този писък да има
достъп до Св. Го молитви и съставане
на Гане Рисокончо свещенство
то Български Езарх

+ Езархъ Рицарски Йосиф



Д-р. Рисокончо свещенство
С. Скопски митрополит
2-и Синод

бк. Римко.

ДАРМ, Фонд 497: Архијерејска намесништво Крива Паланка,
Писмо от Български Езарх Йосиф до Скопски Езархски митрополит
Синод, [бр. 1152. дело. бр. 19, 21 юни 1904], А.е. 86.